

РЕЗУЛТАТИ

Предмет: Забоздравство во заедницата
Учебна година: 2025/26 година
Вид на полагање:^{1 2} 2
Студиска програма: ДДМ
Датум на полагање:³ 30.01.2026 година

Реден број	Број на индекс	Освоени поени
1.	7460	65
2.	7603	50
3.	7209	65,5
4.	7660	65
5.	7455	64

Тестот носи вкупно 70 поени.

Минимум поени за положување на тестот изнесува 39.

Увид во тестот⁴ - 6.02.2026 година, петок во 12,30 часот.

Одговорен наставник
Проф. Д-р М. Јанкуловска

¹ Се наведува: 1 колоквиум во летниот семестар, 2 колоквиум во летниот испитен рок, писмен дел од испитот во летниот испитен рок, писмен дел од испитот во есенскиот испитен рок, 1 колоквиум во зимскиот семестар, 2 колоквиум во зимскиот семестар, писмен дел од испитот во зимскиот испитен рок.

² За предметите (со 15 теоретски часа во семестарот) кои имаат само 1 колоквиум се наведува полагање на писмен дел од предметот во колоквиумската недела или писмен дел од предметот во испитен рок.

³ Оценките кои студентите ги добиле во проверката на нивните знаења се објавуваат на јавно место (огласна табла, веб-страницата на единицата и сл.), во рок од 5 работни дена од спроведената проверка, односно од денот на полагањето на испитот.

⁴ Наставниците се должни, по барање на студентот, да обезбедат увид во прегледаниот труд и добиената оценка, во рок од 2 работни дена од објавувањето на резултатите.